

"Дојдов до едно село. Здогледав војска, но не знаев дали е грчка или албанска. Со мене беа тројца соборци. Им кажав дека ќе одам да барам леб. Отидов во една куќа на крајот од селото и видов човек со пушка. Му побарав леб и го излажав дека сме дошле околу 200 луѓе и дека вечерта ќе го нападнеме селото. Ы нареди на сопругата да донесе леб, а кога ја подадов раката да го земам, човекот побегна. Тој бегаше на едната, а јас побегнав на другата страна", раскажува Христо Бумбов.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



ВО БОРБИТЕ БИЛ ДВА ПАТИ РАНЕТ, ХРИСТО БУМБОВ

Христо Бумбов е роден во 1928 година во село Аготомала - Серес. Основното училиште го завршил на грчки јазик, а во 1944 година учел гимназија во Петрич и тоа на бугарски јазик. Во 1945 година од Петрич, заедно со своето семејство, дошол во Свети Николе. Таму работел во еден рудник, од каде што ваделе камења. Потоа неговиот татко го запишал да учи за учител, по што подоцна во Светиниколско Христо работел како учител.

држава, а потоа во Мургана - Грција.

"Уште првата вечер, 1948 година, на границата меѓу Албанија и Грција, паднавме во заседа токму тогаш кога ја минувавме. Сепак, влеговме во Мургана, во селото Аља, каде почна воената

да ја поминеме реката Калама. Како добар пливач ме избраа мене за да го врзам јагето на двете страни на брегот за да помине колоната. Прво јас ја поминав реката, а откако го врзав јагето, ја преплива и колоната. При повторното

РЕКИТЕ МЕ СПАСИЈА ОД МОНАРХОФАШИСТИТЕ!

Тој раскажува како на 8 февруари 1948 година во Свети Николе дошле тројца Грци од ДАГ. Нивна цел била да ги однесат во Грција. Прво со воз ги однеле во Маџари каде, како што раскажува нашиот соговорник, ги ставиле во племни. Хигиената била на мошне ниско ниво. По неколку дена дошле камиони од Албанија, ги натовариле и на почетокот ги однеле во оваа соседна

обука, МБДА. Нè обучуваа грчки партизани. Потоа нè распоредија по единиците и почнаа борбите. Пролетта зедов учество во една борба на Цараклемани. Таму во директен судир со монархофашистите ме ранија. Истата година беше донесена одлука да поминеме за Лакасуљ. Претходно влеговме во селото Величиштица и мобилизиравме околу 150 младинци. Сепак, прво требаше

преминување на реката нè потисна авијацијата, половина од децата загинаа, а јас повторно бев ранет", раскажува Бумбов.

Всушност, во текот на 1948 година неколку пати ја поминувале реката Кала, а неговиот полк - 159, освен наредбата да замине за Лакасуљ каде се воделе жестоки борби, имал задача и да оди во Тесалија за да ја пречекаат

КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ХРИСТО БУМБОВ

Во текот на 1948 година, како што раскажува Христо Бумбов, неколку пати ја поминувале реката Кала, а неговиот полк - 159, освен наредбата да замине за Лакасуљ каде се воделе жестоки борби, имал задача и да оди во Тесалија за да ја пречекаат Првата партизанска дивизија. Претходно воделе борби во Аља, влегле во градот Филипијада, Северен Епир и таму мобилизирале повеќе од 100 деца. Го освоиле и градот Лелова, каде направиле парада во чест на освојувањето. На патот кон Тесалија повторно им паднале во заседа на монархофашистите. При враќањето назад слушнале дека паднал Грамос. Добиле нова наредба да се повлечат, а во Тесалија воопшто не дошле.

Првата партизанска дивизија. Претходно воделе борби во Аља, влегле во градот Филипијада, Северен Епир и таму мобилизирале повеќе од 100 деца. Го освоиле и градот Лелова, каде направиле парада во чест на освојувањето. На патот кон Тесалија повторно паднале во заседа на монархофашистите. При враќањето назад слушнале дека паднал Грамос. Добиле нова наредба да се повлечат и во Тесалија воопшто не дошле.

Бумбов посочува дека имал и задача да ја држи фронтовската линија. Одел на чело на својот полк, во кој имало 170 ранети. Додека ја држел линијата дру-

гата колона фатила друг правец, а ранетите ја поминале албанската граница. А тој сакал преку планината Кашаљари да влезе во Албанија.

Скитал 15 дена, а кога се вратил назад, пред реката Калама, паднал во друга заседа. Фашистите отвориле оган, а тој се фрлил во реката и пливал по нејзиното течение во насока на Кашаљари. Седумнаесет дена бил без контакт со единицата. Но, не се искачил на планината. Продолжил да плива по течението на друга река, која извираше од Албанија, а се вливала во Грција.

"Дојдов до едно село. Здогледав вој-

ска, но не знаев дали е грчка или албанска. Со мене беа тројца соборци. Им кажав дека ќе одам да барам леб. Отидов во една кука на крајот од селото и видов човек со пушка. Му побарав леб и го излажав дека сме дојдени околу 200 луѓе и дека вечерта ќе го нападнеме селото. Човекот ѝ нареди на сопругата да донесе леб, а кога ја подадов раката да го земам лебот, побегна. Тој бегаше на една, а јас побегнав на друга страна. Им кажал на војниците за мене и тие отворија оган. Дознав дека станува збор за фашистичка грчка војска. Повторно пливав по течението на реката и се уверив дека сум во Албанија. Фашистичкиот вод ме бараше два дена. По течение-то на реката здогледав еден човек Албанец, кој ја ораше нивата. Му раскажав кој сум, а тој ме однесе кај партизаните во Бурели", раскажува Бумбов.

Од Бурели борецот заминал за Ташкент, каде живеел во периодот од 1949 до 1957 година. Потоа дошол во Свети Николе, а во 1982 година во Скопје. Денес зема боречка пензија.

(Серијата "Секавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)

РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО
ПРЕТПЛАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристапување на податоците е веќе минало до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието *Репрезент* и *Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е попуцата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содрживски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врши стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот, *Силејата, нивното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница ги добивате сите податоци со одговор до денна шифра.

Корисните ја нивните информации!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 P-РЕГИСТАР **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со Вистин
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

Само за
14.700 ден